

е-РЕСУРСЕН ЦЕНТАР

Ресурсниот Центар развива издавачка компонента. Сите материјали ќе бидат достапни во печатена верзија и електронски формат на веб-страницата на здружението.

Публикации на Ресурсниот Центар:

- Прирачници "Како да направиш..." и "Како да користиш...."
- Упатство за апликација и користење на опциите за пристапност во **Microsoft Windows XP**.
- Прирачник "Користење на читачи на екран"
- Каталог на постоечки **адаптирани ИТ уреди и софтвер**.



Отворете ги прозорците
бул Партизански Одреди 62/1-16 Скопје
+ 389 (0)2 3068630
contact@openthewindows.org
www.openthewindows.org

Да градиме свет
каде што технологијата им
овозможува на сите целосно да ги
искористат своите способности



е-ПРИСТАП

Во центарот на **Отворете ги прозорците** лицата со хендикеп имаат можност за **пристап до Информатичка Технологија**, со помош на адаптиран софтвер и хардвер.

Целта на работата со индивидуалци во центарот е:

- Да се подобрат основните когнитивни функции
- Да се подобри комуникацијата
- Да се промовира е-едукација
- Развој на ИТ знаење за потенцијално вработување

ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ

Здружението **Отворете ги прозорците** ќе организира **Општ и Специфичен Тренинг за Тренери**, со цел зголемување на знаењето за пристапна Информатичка Технологија за лица со хендикеп.

Техничка поддршка и консултации ќе бидат достапни за следниве полица:

- Раководење со тренинг за пристапна Информатичка Технологија (ИТ) за лица со хендикеп
- Консултации за апликација и употреба на адаптирани уреди за ИТ и софтвер
- Фирми кои сакаат да ги адаптираат нивните работни места според потребите на лицата со хендикеп.

е-ИНОВАЦИИ

Програмата за иновации создава можности за **финансиски достапни ИТ уреди** за лицата со хендикеп, со цел да се олесни нивниот пристап до ИТ.

Активностите се состојат од:

- Создавање и приспособување на адаптирани уреди и софтвер кој може да се реплицира или копира (глувче или џојстик со одвоен клик, специјални тастатури итн)
- Истражување за бесплатен софтвер (Linux, апликативен софтвер...)
- Трансфер на знаење за адаптирање на компјутерски уреди.